

З А П И С Н И К бр.42

Од одржаната 42-ра редовна седница на Советот на Општина Зрновци на ден 11.12.2019 година со почеток во 12;30 часот. На седницата беа присутни 9 (девет) советници. Седницата ја отвори претседателот на советот Владо Ристов и го предложи следниот :

. Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Усвојување на записникот од 41-та седница
2. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување на Општина Зрновци за 2020 година.
3. Предлог-Програма за работа на советот на Општина Зрновци за 2020 година.
4. Предлог-Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Зрновци за 2020 година.
5. Предлог-Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици за 2020 година.
6. Предлог-Програма за изградба и одржување на јавната расвета на подрачјето на Општина Зрновци за 2020 година.
7. Предлог-Програма за културни манифестации во Општина Зрновци за 2020 година.
8. Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2020 година.
9. Локален Акциски план за еднакви можности на жените и мажите за 2020 година.
10. Програма за изработка на Урбанистички Планови, Урбанистичко –Планска документација и Урбанистичко проектна документација за 2020 година на подрачјето на Општина Зрновци.
11. Разно

Т Е К Н А С Е Д Н И Ц А

1. Усвојување на записникот од 41-та седница
За збор се јави Виктор Новков и побара во Записникот од 41-та седница влезе одговорот од градоначалникот на поставеното прашање од Виктор Новков за одобрените средства за изградба на улици и патишта во Општина Зрновци .
Бидејќи никој повеќе не се јави за збор со осум гласа за и еден воздржан записникот беше усвоен.
2. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување на Општина Зрновци за 2020 година.
За збор се јави Методи Николов и во кратки црти на советниците им ја образложи програмата за вработување за 2020 година . За збор се јави Јохан

Горгиев и праша за кои работни места се работи. За збор се јави Методи Николов и образложи дека се работи за испразнетите места архивар и комунален редар. Бидејќи никој повеќе не се јави за збор Одлуката едногласно беше донесена.

3. Предлог-Програма за работа на советот на Општина Зрновци за 2020 година.

За збор се јави Методи Николов и во кратки црти на советниците им ја образложи програмата за работа на советот за 2020 година.

Бидејќи никој повеќе не се јави за дискусија Програмата едногласно беше донесена.

4. Предлог-Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Зрновци за 2020 година.

За збор се јави Методи Николов и во кратки црти на советниците им ја образложи програмата за уредување на градежно земјиште за 2020 година.

За збор се јави Јохан Горгиев кој образложи дека цените на комуналиите се исти како во претходната година и праша кои услуги ќе ги добијат граѓаните во платените комуналии бидејќи тој од лично искуство образложи дека претходната година имал платено комуналии а приклучувањето на вода, струја и канализација сам си ги платил .

За збор се јави Методи Николов и образложи дека плацовите кои се предвидени за продажба до нив има донесено водоводна ,електрична и канализациона мрежа.

За збор се јави Тоше Андонов и праша дали со донесувањето на Урбанистичките планови за Зрновци, Мордовис и Виидовиште ќе се укинат ДУП и ГУП. Методи Николов образложи дека со донесувањето на Урбанистичкиот план ДУП и ГУП се укинуваат.

За збор се јави Виктор Новков и кажа дека на секој плац треба да му се овозможи приклучок за вода ,струја и канализација со плаќањето на комуналиите а не сопствениците да се доведат во ситуација повторно да плаќаат за овие приклучоци.

Бидејќи никој повеќе не се јави за дискусија оваа точка со шест гласа за и три воздржани беше усвоена .

5. Предлог-Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици за 2020 година.

За збор се јави Методи Николов и во кратки црти на советниците им ја образложи оваа точка.

За збор се јави Виктор Новков и праша кој е надлежен да го реши проблемот со наносот на земја после дожд на улицата на школото кај трафостаницата за струја .

За збор се јави Тоше Андонов и предложи КЈП, „Водна кула „да си преземе обврска овој нанос да го отстрани .

Бидејќи никој повеќе не се јави за збор со шест гласа за ,еден против и два воздржани оваа точка беше усвоена.

6. Предлог-Програма за изградба и одржување на јавната расвета на подрачјето на Општина Зрновци за 2020 година.

За збор се јави Душко Горгиев и образложи дека има реакција од граѓаните за нередовна замена на сијалиците на уличното осветлување и побара да се реагира за навремена промена на сијалиците во мрежата .

Бидејќи никој повеќе не се јави за збор оваа Програма едногласно беше усвоена.

7. Предлог-Програма за културни манифестации во Општина Зрновци за 2020 година.

За збор се јави Методи Николов и во кратки црти на советниците им ја образложи програмата за културни манифестации за 2020 година.

Бидејќи никој повеќе не се јави за збор оваа Програма едногласно беше усвоена.

8.Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2020 година.

За збор се јави Методи Николов и во кратки црти на советниците им ја образложи програмата за заштита на населението од заразни болести за 2020 година.

Бидејќи никој повеќе не се јави за збор оваа Програма едногласно беше усвоена.

9.Локален Акциски план за еднакви можности на жените и мажите за 2020 година.

Претседателот на советот отвори дискусија по оваа точка од дневниот ред ,бидејќи никој не се јави за збор истат едногласно беше усвоена.

10.Програма за изработка на Урбанистички Планови,Урбанистичко –Планска документација и Урбанистичко проектна документација за 2020 година на подрачјето на Општина Зрновци.

За збор се јави Методи Николов и ја образложи програмата за изработка на Урбанистички Планови,Урбанистичко –Планска документација и Урбанистичко проектна документација за 2020 година на подрачјето на Општина Зрновци.

За збор се јави Тоше Андонов и праша дали маркиците за градба од ГУП и ДУП остануваат да важат.

За збор се јави Методи Николов и образложи дека старите маркици се пренесени во новиот урбанистички план а таму каде што нема внесено маркица сопственикот ќе треба на свој трошок да изготви архитектонски урбанистички проект за да се вцрта маркица .

Бидејќи никој повеќе не се јави за збор оваа Програма едногласно беше усвоена.

11.Разно

За збор се јави Владо Ристов и предложи на советниците и советникот Тоше Андонов биде избран во сите комисии каде учествувал поранешниот советник Виктор Ангелов .Владо Ристов исто така побара од директорот на КЈП,,Водна кула,, на местата каде вршат ископ заради поправка на уличната водоводна мрежа истите да бидат санирани и доведени во претходна состојба како не би реагирале граѓаните .Владо Ристов образложи дека многумина граѓани реагирале кај него да се санира прекопот на излезот од с.Зрновци према Винаца и го замоли директорот на КЈП,,Водна кула,, благовремено овој проблем да го решат.

Виктор Новков побара од директорот на КЈП,,Водна кула,, да се отстрани наносот кај трафостаницата над школото.

За збор се јави Здравко Иванов и образложи дека во с.Видовиште има потреба од поставување на една решетка за собирање на атмосферската вода .

Бидејќи никој повеќе не се јави за збор седницата на советот заврши во 14,40 часот.

Записничар
Кристиан Савев

Претседател на Совет
Владо Ристов